



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

23.08.2022 год.

Бр.ХІ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

## **З А К Л У Ч О К** **за објавување на актите донесени на** **17-та вонредна седница на Советот на** **Општина Крушево** **одржана на ден 23.08.2022 година**

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 17-та вонредна седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 23.08.2022 година.

2.Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.09-1046/1 од 23.08.2022 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево**  
**м-р Томе Христоски, с.р.**

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) и член 18 став 1 точка 10 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на Општина Крушево (“Сл. гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/2019 и 7/2020), Советот на Општина Крушево на вонредната седница одржана на 23.08.2022 година, донесе:

## **О Д Л У К А** **за прогласување на природна непогода од град** **на делови од градот Крушево, на м.в. Габелово,** **КО Селце и КО Борино**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се прогласува природна непогода од силно невреме проследено со врнежи од град на делови од градот Крушево, на м.в. Габелово и КО Селце, на 20 и 21.08. 2022 година во периодот помеѓу 14:00 - 17:00 часот и во КО Борино, на 22.08.2022 година, во 17:00 часот.

### **Член 2**

Комисијата за проценка на штети на земјоделски површини, барањата ќе ги прима до 26.08.2022 година, по што ќе изврши проценка на штетите на земјоделските површини предизвикани од силно невреме проследено со врнежи од град за што ќе изготви збиен извештај- Елаборат за процена на штетите.

Изготвениот извештај ќе се достави до Републичката комисија за процена на штети и архива на Општина Крушево.

### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-1034/3 од 23.08.2022 г. Крушево**  
**Совет на Општина Крушево**  
**Претседател Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 32 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Крушево (“Сл. гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/2019 и 7/2020), Советот на Општина Крушево на вонредната седница одржана на 23.08.2022 година, донесе:

## РЕШЕНИЕ

### за формирање на комисија за проценка на штети на земјоделски површини, предизвикани од град на делови од градот Крушево, на м.в. Габелово, КО Селце и КО Борино

1. Со ова Решение се формира комисија за проценка на штети на земјоделските површини предизвикани од силно невреме проследено со врнежи од град на делови од градот Крушево, на м.в. Габелово и КО Селце, на 20 и 21.08. 2022 година во периодот помеѓу 14:00 - 17:00 часот и КО Борино, на 22.08.2022 година, во 17:00 часот.

2. Комисијата се формира во состав:

- Велко Дамчески, Општина Крушево-претседател;
- Васко Тасески, Министерство за земјоделие Крушево-член;
- Никола Трајкоски, Агенција за катастар на недвижности Крушево-член;
- Костадина Стојаноска, Совет на Општина Крушево-член;
- Михајло Николоски, Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РСМ-член.

3. Се задолжува комисијата да излези на увид на лице место на оние места за каде што има поднесено барање и да ја утврди состојбата на земјоделските површини и штетата предизвикани од силно невреме проследено со врнежи од град во периодот од 29.08.2022 година до 30.08.2022 година, во рок од 2 работни дена.

4. За извршената проценка комисијата треба да изготви записник со проценета штета и збирен извештај-Елаборат за процена на штетите и да го достави до Архива на Општина Крушево.

5. Членовите на Комисијата за извршената работа добиваат ќе добијат надомест во висина од 700,00 денари од ден.

6. Мандатот на комисијата трае до завршување на работата за која е формирана.

7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-1034/4 од 23.08.2022 г. Крушево**

**Совет на Општина Крушево**

**Претседател Андреј Николоски, с.р.**

## СОДРЖИНА

Ре.бр.

стр.

1. Заклучок за објавување на актите донесени на 17-та вонредна седница на Советот на Општина Крушево ..... 1
2. Одлука за прогласување на природна непогода од град на делови од градот Крушево, КО Селце и КО Борино ..... 1
3. Решение за формирање на комисија за процена на штети на земјоделски површини, предизвикани од град на делови од градот Крушево на м.в.„Габелово“, КО Селце и КО Борино ..... 2

Редакциски одбор на Општина Крушево-самостоен референт Кире Николоски.